

РЕСУРСЕН ЦЕНТАР

Ресурсниот Центар развива издавачка компонента, каде што сите материјали ќе бидат достапни во печатена верзија и електронски формат на веб страната на здружението.


- Публикации на Ресурсниот Центар:
- Прирачници **"Како да направиш...."** и **"Како да користиш...."**
 - Упатство за апликација и користење на опциите за пристапност во **Microsoft Windows XP**.
 - Прирачник **"Процес на настанување на хендикеп"**
 - Каталог на постоечки **адаптирани ИТ уреди софтвер**.



HANDICAP
INTERNATIONAL



Да изградиме свет
каде технологијата ќе им
озвозможи на сите целосно да ги
искористат своите способности



Отворете ги прозорците
+ 389 (0)70 383967
+389 (0)70 383967
www.openthewindows.org
contact@openthewindows.org



РАБОТА СО ИНДИВИДУАЛЦИ

Во центарот на **Отворете ги прозорците** лицата со хендикеп имаат можност за **пристап до Информативна Технологија**, со помош на адаптиран софтвер и хардвер.

Целта на работата со индивидуалци во центарот е да се промовира **едукација**, да се оствари **подобра комуникација** и да се **развије знаење** од областа на Информативна Технологија. Сето ова, на лицата со хендикеп ќе им овозможи **зголемување на можностите** за вработување.

ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ

Здружението **Отворете ги прозорците** ќе организира **Општ и Специфичен Тренинг за Тренери**, со цел зголемување на знаењето за пристапна Информативна Технологија за лица со хендикеп.

Техничка поддршка и консултации ќе бидат достапни за следниве полица:

- Раководење со тренинг за пристапна Информативна Технологија (ИТ) за лица со хендикеп
- Консултации за апликација и употреба на адаптирани уреди за ИТ и софтвер
- Фирми кои сакаат да ги адаптираат нивните работни места според потребите на лицата со хендикеп.

ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

Целта на активностите на **Иновативниот Центар** е создавање можности за **финансиски достапни ИТ уреди** за лицата со хендикеп.

Активностите во иновативниот центар се состојат од:

- Создавање и приспособување на адаптирани уреди и софтвер кој може да се реплицира или копира (глувче или џојстик со одвоен клик, специјални тастатури итн)
- Истражување за бесплатен софтвер (Linux, апликативен софтвер...)
- Трансфер на знаење за адаптирање на компјутерски уреди.